







STEED 5

Фабрички монтирани додатоци


Интерфејсен алармен систем	EUR 156
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Interface Алармен систем ✓ Интегриран во далечинскиот апарат на клучот заедно со централното заклучување ✓ Дополнително далечинско за резервиот клуч; ✓ Volume transducer.


Bluetooth телефонски систем	EUR 204
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Multipoint: Овозможува симултано работење на два телефона , додека едниот телефон прима повик , другиот има можност да прима или да одбива повици ; ✓ Мал и едноставен за употреба панел со контролни копчиња; ✓ Високо сензитивен микрофон со подесување на осетливоста и смерот на прием ✓ Автоматско смалување на звукот од аудио системот ; ✓ Можност за говорно бирање , доколку телефонот ја има таа опција ; ✓ Можност за меморирање до 8 телефонски броеви ; ✓ Bluetooth V2.1+EDR.


Bluetooth тел.систем со дисплеј и стерео аудио стриминг	EUR 297
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Multipoint: Овозможува симултано работење на два телефона , додека едниот телефон прима повик , другиот има можност да прима или да одбива повици ; ✓ Колор TFT екран; ✓ Стерео репродукција на гласот од телефонските разговори преку звучниците кои се поврзани на аудио системот во возилото ; ✓ Специјални контролни копчиња наменети за музиката која се емитува од телефонот ✓ Високо сензитивен микрофон со подесување на осетливоста и смерот на прием ; ✓ Автоматско смалување на звукот од аудио системот ; ✓ Можност за говорно бирање , доколку телефонот ја има таа опција ; ✓ Можност за приклучување на 4 телефона ; ✓ Можност за додавање на 4000 контакти (1000 контакти за секој , сочувани во контакт листата на системот) ; ✓ Вграден SIM читач за полесно синхронизирање на контактите ; ✓ Bluetooth V2.1+EDR.;


Hardtop, без прозорци – не бојадисан	EUR 1616
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Специјално дизајниран за Steed 5; ✓ Прилагоден за секаков вид на временски услови ; ✓ Го редуцира отпорот на воздухот и ја намалува потрошувачката на гориво; ✓ Направен од Фиберглас ; ✓ Едноставен пристап од задната врата која е со амортизери ; ✓ Ентериер тапациран со текстил и LED осветлување; ✓ Заклучување со појачан механизам на клуч;




Hardtop, без прозорци – бојадисан	EUR 1616
	<ul style="list-style-type: none">✓ Специјално дизајниран за Steed 5;✓ Прилагоден за секаков вид на временски услови ;✓ Го редуцира отпорот на воздухот и ја намалува потрошувачката на гориво ;✓ Направен од Фиберглас ;✓ Едноставен пристап од задната врата која е со амортизери ;✓ Ентериер тапациран со текстил и LED осветлување;✓ Заклучување со појачан механизам на клуч;

Hardtop со прозорци- бојадисан	EUR 1700
	<ul style="list-style-type: none">✓ Специјално дизајниран за Steed 5;✓ Прилагоден за секаков вид на временски услови ;✓ Го редуцира отпорот на воздухот и ја намалува потрошувачката на гориво ;✓ Направен од Фиберглас ;✓ Едноставен пристап од задната врата која е со амортизери ;✓ Ентериер тапациран со текстил и LED осветлување;✓ Заклучување со појачан механизам на клуч;

Fullbox – бојадисан	EUR 1660
	<ul style="list-style-type: none">✓ Специјално дизајниран за Steed 5;✓ Спортски дизајн ;✓ Прилагоден за секаков вид на временски услови ;✓ Го редуцира отпорот на воздухот и ја намалува потрошувачката на гориво ;✓ Направен од цврста полиуретанска пластика✓ Вертикално отварање со амортизери за поедноставен пристап;✓ Систем за истекување на водата ;✓ Заклучување со појачан механизам на клуч;

Странични прагови	EUR 500
	<ul style="list-style-type: none">✓ Перфектно решение за додатна цврстина и безбедност;✓ Наменет за екстремни услови ;✓ Заштита на каросеријата од удари кои би настанале од нерамнини на патот ;✓ Стабилно прицврстен за рамот на возилото✓ Лесен пристап до возилото .

Странични овални прагови со алуминиумски стапки	EUR 726
	<ul style="list-style-type: none">✓ Перфектно решение за додатна цврстина и безбедност;✓ Адекватен за нај екстремни услови;✓ Специјално дизајнирани алуминиумски прагови со појачана цврстина ;✓ Стабилно монтирање на прагот од возилото .



Странични овални прагови од нерѓосувачки челик со гумирани стапки		EUR 765
	<ul style="list-style-type: none">✓ Перфектно решение за додатна цврстина и безбедност;✓ Адекватен за нај екстремни услови ;✓ Специјално дизајнирани алуминиумски прагови со појачана цврстина ;✓ Стабилно монтирање за прагот од возилото .	
Преден висок бул-бар со надпис		EUR 1029
	<ul style="list-style-type: none">✓ Спортски дизајниран ;✓ Перфектно решение за дополнителна цврстина и безбедност;✓ Цевки изработени од нерѓосувачки челик со дијаметар од 66mm ;✓ Адекватен за нај екстремни услови ;✓ Дизајнерски надпис ;✓ Стабилно монтирање на рамот на возилото ;	
Преден низок бул-бар		EUR
	<ul style="list-style-type: none">✓ Спортски дизајниран ;✓ Перфектно решение за дополнителна цврстина и безбедност ;✓ Цевки изработени од нерѓосувачки челик со дијаметар од 63mm;✓ Адекватен за нај екстремни услови ;✓ Стабилно монтирање на рамот од возилото	
Ролбар на каросеријата		EUR
	<ul style="list-style-type: none">✓ Перфектно решение за дополнителна цврстина и безбедност ;✓ Заштита на товарот кој се наоѓа во товарниот простор ;✓ Заштита на каросеријата од оштетувања кои би настанале при возење во услови на и надвор од патот .	
Влечна кука		EUR 450
	<ul style="list-style-type: none">✓ Статична кука✓ Специјално дизајнирана за Steed 5;✓ Максимално хоризонтално оптоварување - 2000kg;✓ Максимално вертикално оптоварување на точката на спојување 120kg✓ Максимална D - вредност 11.54 kN✓ 7-пинска електрична инсталација	
Off-road сет за повишена суспензија (+50mm)		EUR
	<ul style="list-style-type: none">✓ 50 mm поддигнување напред, 70 mm поддигнување назад;✓ Задржување на товарниот капацитет на возилото✓ Значително ги подобрува проодните карактеристики на возилото✓ 2 годишна гаранција ;	



Winch 4,300 kg влечна снага , далечинско управување со сајлата		EUR
	<ul style="list-style-type: none">✓ 4.300 kg влечна снага ;✓ Дистанцијано управување со сајлата✓ Рамномерно распоредување на тежината на предниот дел од шасијата✓ Специјално произведено од Warn за Steed 5	
Off-road сет пневматици (Каллив терен)		EUR
	<ul style="list-style-type: none">✓ 235/70 R16 димензија;✓ Исклучителни off-road можности за недостапни терени;✓ Директна промена со фабрички монтираните пневматици	
Off-road сет пневматици (Секаков терен)		EUR
	<ul style="list-style-type: none">✓ 235/70 R16 димензија;✓ Идеален баланс помеѓу напредно off – road возење и комфорт на пат .✓ Директна промена со фабрички монтираните пневматици	
Специјална заштита на каросерија (Рударство – тешки услови)		EUR
	<ul style="list-style-type: none">✓ Специјална заштита на каросеријата од јаки хемикалии;✓ Специјална анти корозивна заштита на каросерија;✓ Погоден за употреба во опасни услови за работа✓ Достапен во три бои: бела-беж, темно сива , црна	